



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРС

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1032-Т-220, за одделни издања бр. 1032-Т-222 и за огласи 1032-Т-221.

Среда, 9 декември 1953

БЕЛГРАД

БРОЈ 49

ГОД. IX

Цена на овој број: —
плата за 1953 година изнесува 1500.— динари. —
дин., а за странство 1500.— динари. —
Редакција: Улица Кралевиќа Марка
бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838,
Администрација 26-276, Продавно од-
деление 22-619, Тел. централа 28-010.

414.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за вре-
мено определување делокругот на одборите и ко-
мисиите на Сојузниот извршен совет и за органи-
зација на неговата администрација („Службен лист
на ФНРЈ“, бр. 21/53), а во врска со чл. 8 ст. 3 од
Уредбата за завршните сметки на стопанските ор-
ганизации за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“,
бр. 12/53), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА КАМАТАТА НА КРЕДИТИТЕ КОРИСТЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ЧЛ. 8 СТ. 3 ОД УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1952 ГОДИНА

1. На терминските кредити што им ги дала
Народната банка на ФНРЈ на стопанските органи-
зации врз основа на чл. 8 ст. 3 од Уредбата за за-
вршните сметки на стопанските организации за
1952 година, овие стопански организации ќе пла-
ќаат камата по стопата од 2% годишно.

Оваа камата ќе се плаќа од 1 јануари 1953 го-
дина.

2. Начинот на отплатувањето на кредитите ци-
тирани во претходната точка ќе се утврди со про-
писите за завршните сметки на стопанските ор-
ганизации за 1953 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 14812

3 ноември 1953 година

Белград

Го застапува Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Милентије Поповиќ, с. р.

415.

Врз основа на чл. 39 ст. 4 од Законот за извр-
шување на казните, на мерките за безбедност и
воспитно-поправителните мерки, а во согласност со
Државниот секретар за работи на буџетот и за др-
жавна администрација, пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛ-
ТУРНО-ПРОСВЕТНАТА РАБОТА ВО КАЗНЕНО-
ПОПРАВИТЕЛНИТЕ УСТАНОВИ И ЗА ПОМОШ
НА ЛИЦАТА ОТПУШТЕНИ ОД ОВИЕ УСТАНОВИ

Член 1

Во Правилникот за фондот за унапредување на
културно-просветната работа во казнено-поправи-
телните установи и за помош на лицата отпуштени
од овие установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр.
8/52) членот 1 се менува и гласи:

„Со цел да се оствари целта определена во чл.
39 ст. 4 од Законот за извршување на казните, на
мерките за безбедност и воспитно-поправителните
мерки, при секој републички државен секретаријат

за внатрешни работи се оснива фонд за унапреду-
вање на културно-просветната работа во казнено-
поправителните установи и за помош на лицата
отпуштени од овие установи (во натамошниот текст:
Фонд).

Фондот има својство на правно лице“.

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Фондот се формира од:

1) придонесот кој се одбија од заработката што
ја примаат осудените за својата работа;

2) дотацијата од доходот на погоните, работил-
ниците и економиите на казнено-поправителните
установи (чл. 4 ст. 5 од Уредбата за работењето на
индустриските погони, занаетчиските работилници и
економиите на казнено-поправителните установи
„Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/53);

3) каматата добивена од пари вложени на при-
плод“.

Член 3

Членот 4 се менува и гласи:

„Паричните средства од фондот мораат да бидат
вложени на камати кај Народната банка на ФНРЈ.
Народната банка на ФНРЈ води одделна сметка
на Фондот и врши благајничко пословање за смет-
ка на Фондот.“

Член 4

Членот 5 се менува и гласи:

„Со Фондот непосредно управува управен одбор.
Претседателот и членовите на управниот одбор
ги именува републичкиот државен секретар за вна-
трешни работи на почетокот на секоја година за таа
година.“

Член 5

Во чл. 7 ставот 2 се укинува, а ставот 3 станува
став 2.

Член 6

Во чл. 9 ставот 2 се менува и гласи:

„Во претсметката на приходите и расходите ќе
се определат износите за унапредување на културно-
просветната работа во секоја казнено-поправителна
установа на територијата на народната република,
за набавките од чл. 2 точ. 5 од овој правилник, како
и износите што ќе им се стават на располагање на
одборите за давање помош на лицата отпуштени од
казнено-поправителните установи (чл. 74 од Законот
за извршување на казните, на мерките за безбедност
и воспитно-поправителните мерки).“

Член 7

Членот 10 се укинува.

Член 8

Членот 15 се менува и гласи:

„Најдоцна до крајот на месец јануари управниот
одбор е должен да состави завршна сметка за утро-
шокот на средствата од Фондот во минатата година.
Завршната сметка ја одобрува републичкиот др-
жавен секретар за внатрешни работи.“

Член 9

По членот 16 се додава нов член 16а кој гласи:
„Досегашните парични средства од Фондот ќе се разделат на републичките фондови, кои се формираат по чл. 1 од овој правилник, спрема износите што ги придонесле во Фондот поодделни народни републики.“

Член 10

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 13886/3

30 октомври 1953 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

416.

Врз основа на чл. 11 и 42 од Законот за еднообразното сметководство, а во врска со чл. 12 точ. 5 од Законот за спроведување на Уставниот закон, пропишувам

УПАТСТВО

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕНТАРИСАЊЕТО
(ПОПИСОТ) КАЈ СТОПАНСКИТЕ
ПРЕТПРИЈАТИЈА**

Во Упатството за спроведување на инвентарисањето (пописот) кај стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 60/52) се вршат следни измени и дополненија:

1. Под I. се додаваат нови ставови 5 и 6 кои гласат:

„Од задолжителното инвентарисање на житата на крај на работната година во смисла на ст. 1 од оваа точка се изземаат претпријатијата за промет со жита („Житниот фонд“, „Житопромет“ и сл.) кои можат да го вршат инвентарисањето на житата на крај на економската година, т. е. под 30 јуни. Во поглед на сроковите и начинот на инвентарисањето на другите средства и изворите на средствата овие претпријатија постапуваат во сето како останалите стопански претпријатија.“

Големите претпријатија што постојано во текот на целата година го вршат инвентарисањето (пописот) преку специјално одредени лица, не се должни на крај на годината во смисла на одредбите од ова упатство да вршат одновно натурален попис на запасите на овие материјални вредности што во текот на годината се најмалку еднаш попишани. Согласноста за оваа постапка ја дава републичкиот државен секретар за работи на стопанството.“

2. Ставовите 1 и 2 на точ. 7 се менуваат и новите ставови 1, 2 и 3 гласат:

„7) При инвентарисањето, основните средства се земаат по цената по која се водат во книговодството на претпријатието со тоа што за основните средства опфатени со проценката во 1953 година се зема цената од книговодството по извршеното книжење на резултатот на проценката.“

Исклучително од претходниот став, делот на сточниот фонд во селското стопанство кој влегува во основните средства се проценува по пазарните цени. Во основни средства спаѓа целиот сточен фонд, освен добитокот на гоњење кој влегува во обртните средства. Кај оној дел на сточниот фонд што спаѓа во основните средства, а кој бил опфатен со проценката во 1953 година, се запишуваат претходно во книговодството цените утврдени со проценката, а потоа се врши испрајка спрема пазарните цени на денот на инвентарисањето.

Кај сточниот фонд што спаѓа во основните средства треба одделно да се искаже разликата која се јавува помеѓу состојбата на почетокот и на крајот на работната година поради примена на

разни цени, а одделно наголемувањето или намалувањето на количината односно промената во квалитетот на добитокот на крај на работната година во однос на почетокот на работната година, со тоа што ова наголемување или намалување да се пресмета по пазарните цени на крајот на годината. Разликата во износот помеѓу состојбата во книговодството и состојбата пресметана врз основа на пазарната цена при инвентарисањето, се книжи на контата на Основните средства и на Фондот на основите средства. Меѓутоа, разликите помеѓу состојбата на сточниот фонд на почетокот на работната година и состојбата на сточниот фонд на крајот на работната година, пресметан во двата случаја по пазарната цена на крајот на работната година, доколку е работата во наголемувањето на сточниот фонд, се наплатуваат од средствата наменети за инвестиции, односно од инвестиционите кредити. Доколку селско-стопанската организација нема достаточни средства за инвестиции, ниту инвестиционен кредит, таа може да изврши расподелба на средствата на остварениот доход ако реализира вишок на сточниот фонд. Селско-стопанските организации при кои ќе се јави намалување на сточниот фонд, наведената разлика ја уплатуваат на издвоените средства за инвестиции на товар на доходот.“

Досегашните ставови 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5 и 6.

3. Ставовите 8, 9 и 10 од точ. 9 се менуваат и гласат:

„Суровините, материјалот, набавените полупродоводи и делови, како и набавените стоки, се проценуваат по начелото на пониската цена. Спрема тоа, доколку пазарната цена на денот на инвентарисањето на споменатите материјални вредности е пониска од нивната набавна цена во книговодството тие се проценуваат по пазарната цена и обрнато, ако е нивната набавна цена пониска од пазарната на денот на инвентарисањето тие се проценуваат по набавната цена. Вака примечетата цена се наголемува за трошоците на превозот и другите трошоци околу набавката. За запасите на материјали од претходниот став набавени од девизните средства остварени со извоз или купени на девизното пресметковно место, при пресметувањето на пазарната набавна цена на денот на инвентарисањето ќе се примени како курс на девизното пресметковно место просечниот курс што ќе биде дополнително пропишан. Ако се набавени овие запаси со девиси од Централниот девизен фонд, при пресметувањето на пазарната набавна цена на денот на инвентарисањето ќе се примени службениот курс на тој ден.“

Разликата што станува со сводењето на запасите на материјали во смисла на претходниот став на пониска цена, се книжи преку вонредните и неработните расходи — одделно аналитичко konto — на товар на остварениот доход на текуштата работна година.

Претпријатијата што ги водат запасите од претходните ставови по постојаните (планирани) цени, должни се постојаните цени да ги согласат кон принципот на проценката по пониските цени. (Есенцијални минимални отстапувања помеѓу постојаната и пониската цена поради опкружувања и сл. книговодствено се искажуваат преку контото Отстапување од планираните цени на суровините и материјалот (390), со тоа што салдото на ова konto по извршеното инвентарисање да не смее да премине 2% од вкупниот износ на запасите по постојаните (планирани цени).“

4. Во точ. 12 се укинува ставот 3.

5. Ставот 1 на точ. 15 се менува и гласи:

„15) Запасите на трговски стоки кај нетрговските претпријатија се проценуваат на ист начин како и суровините, материјалите и набавените полупродоводи, т. е. по начелото на пониска цена.“

Со разликата што се јавува поради вакво пресметување се постапува во смисла на ст. 9 точ. 9 од ова упатство.“

6. Ставовите 3 и 4 на точ. 16 се менуваат и гласат:

„Ако запасот на стоките во трговијата се води по набавната цена, при инвентарисањето се проценува по начелото на пониската цена во смисла на одредбите на точ. 9, ст. 8 од ова упатство. Вака применетата цена се наголемува со зависните трошоци на набавката.“

Ако запасот на стоките во трговијата се води по продавната цена, ситот запас утврден со инвентарисањето се проценува по продавната цена на денот на инвентарисањето. Како продавна цена на денот на инвентарисањето се смета најниската цена за таа стока формирана на пазарот. Доколку помеѓу вака утврдените продажни цени и продажните цени по кои се води оваа стока во книговодството постои разлика, таа се прекнижува на контото 691 — Пресметана разлика во цената. Како пресметана разлика во цената на сваkonto при инвентарисањето може да биде искажана само просечната разлика помеѓу продавната и набавната цена за целата 1953 година, во износот што им одговара на запасите на стоките утврдени при инвентарисањето на крајот на годината.“

7. Ставот 1 на точ. 19 се менува и гласи:

„Мањските што ја преминуваат утврдената норма паѓаат, по правило, на товар на виновникот за таков мањок и мораат од него да се наплатат. Доколку овие мањски не можат да се наплатат од одговорните лица, се пресметуваат со другите мањски, што станале поради стек на разни околности (елементарни штети и сл.), на товар на остварениот доход и тоа со книжење преку вопрредните и неработните расходи. Сите вишоци без обзир на разлозите поради кои станале, се пресметуваат во корист на остварениот доход, со книжење преку вопрредните и неработните приходи.“

8. По ставот 1 на точ. 19 се додаваат нови ставови 2, 3 и 4, кои гласат:

„Неотпишаната вредност на основните средства ниј мањок ќе се утврди при инвентарисањето паѓа на товар на виновникот што е одговорен за таков мањок и мора од него да се наплати. Ако свој мањок не може да се наплати од одговорното лице, или станал поради стек на околности, се пресметува на товар на остварениот доход, и тоа со книжење преку вопрредните и неработните расходи. На ист начин се постапува и во случај на утврдување мањок во запасите на уреди, резервни делови и материјал за инвестиции (контото 643).“

Претпријатието е должно да го уплати износот на неотпишаната вредност на основните средства од претходниот став во корист на амортизациониот фонд на претпријатието, а износот на вредноста на утврдениот мањок во запасите на инвестиционен материјал — во корист на средствата од кои е набавен.

Неотпишаната вредност на вишокот на основните средства утврден при инвентарисањето, се книжи во корист на контото фонд на основните средства (890), а износот на извршените отписи — во корист на контото Исправки на вредностите на основните средства (880). Вредноста на утврдениот вишок на инвестиционен материјал му се одобрува на контото Финансирање од буџетот (842).“

Досегашните ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

9. Досегашниот став 3 на точ. 19 се менува, и новиот став 6 гласи:

„Ненаплативите и застарените побарувања, чија ненаплативост и застареност станала со вина на поединец, паѓаат со другите ненаплативи и застарени побарувања на товар на остварениот доход и се книжат преку контото на вопрредните и неработните расходи, ако не можат да се наплатат од виновникот.“

10. Досегашниот став 5 точ. 19 се менува, и новиот став 8 гласи:

„Обврските на претпријатието застарени во текот на работната година се приходуваат во корист на доходот и се книжат преку контото на вопрредните и неработните приходи.“

11. Се укинуваат сите ставови на преодните упатства под III освен точ. 31.

12. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 15250

2 декември 1953 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

417.

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженијата, собираите и другите јавни собранија, а по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ПЧЕЛАРИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува според поднесените правила и програма за работа оснивањето и работата на Сојузот на пчеларите на Југославија со седиште во Белград, а со дејност на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

II/3 бр. 17587

3 ноември 1953 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

418.

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженијата, собираите и другите јавни собранија, а по исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТЕСТА ЗА ТЕХНИКА НА ЗАВАРУВАЊЕ НА ФНРЈ

Се одобрува според поднесените правила и програма за работа оснивањето и работата на Сојузот на друштвата за техника на заварување на ФНРЈ, со седиште во Љубљана, а со дејност на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

II/3 бр. 17099

21 октомври 1953 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, Претседателот на Републиката, по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА СОЈУЗ ВО КОМИТЕТОТ НА ПОСТОЈАНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ НА ЗЕМЈИТЕ ПОТПОКОЈНИЦИ НА АНКАРСКИОТ ПАКТ

I

Се назначува:

Љубомир Радовановиќ, за претставник на Федеративна Народна Република Југославија во Комитетот на Постојаниот Секретаријат на земјите пот-

писници на Анкарскиот пакт во својство на вонреден и ополномошен амбасадор.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 42

21 ноември 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Врз основа на чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, Претседателот на Републиката, по предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ДОСЕГАШНИОТ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОЩЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО НОРВЕШКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОЩЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО НОРВЕШКА

I

Се отповикува:

Љубо Илиќ, од должноста вонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Норвешка.

II

Се назначува:

др Радивоје Увалиќ, досегашен ополномошен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за вонреден пратеник и ополномошен

министер на Федеративна Народна Република Југославија во Норвешка.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 43

24 ноември 1953 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
414. Решение за каматите на кредитите користени врз основа на чл. 8 ст. 3 од Уредбата за завршните сметки на стопанските организации за 1952 година — — — —	581
415. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за фондот за унапредување на културно-просветната работа во казнено-поправителните установи и за помош на лицата отпуштени од овие установи — — — — —	581
416. Упатство за измени и дополненија на Упатството за спроведување на инвентарисањето (пописот) кај стопанските претпријатија — — — — —	582
417. Решение за одобрување оснивањето и работата на Сојузот на пчеларите на Југославија — — — — —	583
418. Решение за одобрување оснивањето и работата на Сојузот на друштвата за техника на заварување на ФНРЈ — — — —	583

ПОКАНА НА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1954 ГОДИНА

Се известуваат претплатниците на „Службен лист на ФНРЈ“ дека претплатата за 1954 година ќе изнесува годишно 1000 динари за еден примерок.

Претплатата се уплатува однапред за целата година со чековната уплатница што е приложена во број 46 на „Службен лист на ФНРЈ“, и тоа на текуштата сметка бр. 1032-Т-220 при Народната банка на ФНРЈ — Централа за НР Србија, Белград.

Претплатниците што примаат повеќе примероци ќе ја најдат чековната уплатница во оној број на кој е залепена адресата.

На секој оној што не ќе ја обнови претплатата до 25 декември о. г. ќе му се запре листот од 1 јануари 1954 година.

Се молат сите претплатници да ја имаат предвид отпечатената забелешка на грбот од чековната уплатница и својата адреса да ја испишат читливо и јасно (а по можност со машина), без никакви скратеници. Со непотполна адреса листот нема редно да Ви доаѓа.

Доколку ја уплатувате претплатата со вирмански чек, на вирманскиот налог треба да се стават сите напред споменатите податоци.

Доколку во 1953 година за Вас ја уплатил претплатата надредениот орган, не треба за тоа ништо да го известувате, бидејќи тоа го сторивме ние со одделно писмо, а на такви претплатници не им е испратена ни чековна уплатница.

Ако имате нешто да забележите или да јавите, доволно е да го напишете тоа на грбот од чекот. Спрема тоа, непотребно е да се пишуваат одделни писма и да се изложуваат на непотребни издатоци. Старите претплатници треба секогаш да се повикаат на својот претплатнички број.

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“
Белград, поштенски фах 226